



**Кошаркарска
Федерација на
Северна
Македонија**



**СИСТЕМ ЗА
НАТПРЕВАРУВАЊЕ
за Младински лиги (мажи – жени)**

Септември, 2021

I М – 18 (Мажи)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 26 екипи** и истите ќе бидат поделени во Прва и Втора лига.

	ПРВА ЛИГА
01.	ФЕНИКС 2010
02.	РАБОТНИЧКИ
03.	КУМАНОВО
04.	МЗТ СКОПЈЕ А
05.	ВОДНО САНС
06.	ВАРДАР
07.	ТФТ
08.	ШКУПИ

	ВТОРА ЛИГА ИСТОК
01.	Н.А.ФМП
02.	РАБОТНИЧКИ 2018
03.	СТРУМИЦА
04.	ЕУРО НИКЕЛ 2005
05.	КОЖУВ
06.	ДИНО БАСКЕТ
07.	БОРЕЦ БАСКЕТ
08.	РИНИА
09.	АНГЕЛИ

	ВТОРА ЛИГА ЗАПАД
01.	ЦРН ДРИМ
02.	ГОСТИВАР
03.	ПЕЛИСТЕР
04.	ЧАИР 2030
05.	ВОДНО САНС 2
06.	АЛБЕС
07.	ДЕНИ 4
08.	ФЕНИКС 2010 2
09.	ГКК ОХРИД

I

Прва лига

- 1.1.** Лигата ќе биде составена од осум (8) екипи, земајки го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-18)**.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно четиринаесет (14) кола.

- 1.3.** По одигрување на натпреварите од четиринаесет (14) кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со **ОРОЛОЦО** систем односно дополнителни осум (7) кола.
- 1.4.** По одигрување на натпреварите од првата фаза **дваесет и едно (21) коло** и добивањето на конечниот пласман од 1-8, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II Втора фаза

- 2.1.** Првопласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** во разигрувањето од прв круг **се слободни**.
- 2.2.** Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи добиени по ОРОЛОЦО системот од **ВТОРА лига**, по следниот систем:
- 2.3. РАЗИГРУВАЊЕ:**
- 1 нат: П5 – В4**
2 нат: П6 – В3
3 нат: П7 – В2
4 нат: П8 – В1
(П) Прва лига
(В) Втора лига
- 2.4.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5.** Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III Трета фаза

- 3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:**
- А нат: Првопласиран А1 – Победник од 4 нат,**
Б нат: Второпласиран А2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран А3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран А4 – Победник од 1 нат,
- 3.2.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.3.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на

Финалниот турнир за категорија **М-18 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2021/2022.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,

ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

4.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

4.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2021/2022 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – **2022 година, ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – **2022 година, ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **ЌЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

4.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

I**ВТОРА лига**

- 1.1.** Лигата ќе биде поделена во две групи (**ИСТОК и ЗАПАД**) и истите ќе бидат составени од исток (9) екипи и запад (9) екипи, земајќи го во предвид територијалниот принцип, пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата (**М-18**) и новопријавените екипи за следнава натпреварувачка сезона.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно, Исток осумнаесет (18) кола, Запад осумнаесет (18) кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од осумнаесет (18) кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со ОРОЛОЏО систем односно дополнителни седум (7) кола за прво пласираните 4 четири екипи од групите исток и запад.
- 1.4.** По одигрување на натпреварите од првата фаза и добивањето на конечниот пласман вкупно 4 четири екипи од ВТОРА лига, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II**Втора фаза**

- 2.1.** Првопласираните четири (4) екипи ќе се пласираат за понатамошно разигрување.
- 2.2.** Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи добиени по ОРОЛОЏО системот од ВТОРА лига по следниот систем:
- 2.3. РАЗИГРУВАЊЕ:**
- 1 нат: П5 – В4**
2 нат: П6 – В3
3 нат: П7 – В2
4 нат: П8 – В1
(П) Прва лига
(В) Втора лига
- 2.4.** Натпреварите се играат во два (**02**) добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5.** Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе

разигруваат по следниот принцип.

III

Трета фаза

3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран П1 – Победник од 4 нат,
Б нат: Второпласиран П2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран П3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран П4 – Победник од 1 нат,

- 3.2.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.3.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-18 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат. сезона 2021/2022.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

- 4.2.** **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
- 4.3.** **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2021/2022 година.
- 4.4.** Термини за одигрување на натпреварите:

ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

- 4.5.** Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.
- 4.6.** Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

- 4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.
- 4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 4.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

II. М – 16 (Мажи)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 31 екипи** и истите ќе бидат поделени во Прва и Втора лига.

	ПРВА ЛИГА
01.	РАБОТНИЧКИ
02.	ФЕНИКС 2010
03.	ВАРДАР
04.	МЗТ СКОПЈЕ А.
05.	Н. А. ФМП
06.	ГОСТИВАР
07.	ВОДНО САНС
08.	ЧАИР 2030

	ВТОРА ЛИГА ИСТОК
01.	ДИНО БАСКЕТ
02.	КУМАНОВО
03.	КОЖУВ
04.	ВОДНО САНС 2
05.	ВАРДАР 2014
06.	ФЕНИКС 2010 2
07.	БАСКЕТ КАМ
08.	РОЛИНГ

	ВТОРА ЛИГА ЗАПАД
01.	ЦРН ДРИМ
02.	СПОРТИСИМО
03.	ЈУНИОР Б. БИТОЛА
04.	ПЕЛИСТЕР
05.	МЕГА БАСКЕТ
06.	ЕУРО НИКЕЛ 2005
07.	ЈАСМИН 95

	ВТОРА ЛИГА СКОПЈЕ
01.	АНГЕЛИ
02.	ШКУПИ
03.	ТФТ
04.	ВИБАС
05.	ТЕТОВА БУЛС
06.	МКК КУМАНОВО
07.	РИНИА
08.	БОРЕЦ

I Прва лига

- 1.1. Лигата ќе биде составена од осум (8) екипи, земајки го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-16)**.
- 1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно четиринаесет (14) кола.
- 1.3. По одигрување на натпреварите од четиринаесет (14) кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со **ОРОЛОЦО** систем односно дополнителни осум (7) кола.
- 1.4. По одигрување на натпреварите од првата фаза **дваесет и едно (21) коло** и добивањето на конечниот пласман од 1-8, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II Втора фаза

- 2.1. Првопласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** во разигрувањето од прв круг **се слободни**.
- 2.2. Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи добиени по ОРОЛОЦО системот од ВТОРА лига по следниот систем:
- 2.3. **РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
 - 1 нат: П5 – В4
 - 2 нат: П6 – В3
 - 3 нат: П7 – В2
 - 4 нат: П8 – В1
(П) Прва лига

(В) Втора лига

- 2.4.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5.** Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III

Трета фаза

3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран П1 – Победник од 4 нат,
Б нат: Второпласиран П2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран П3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран П4 – Победник од 1 нат,

- 3.2.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.3.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-16 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2021/2022.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

- 4.2.** **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
- 4.3.** **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2021/2022 година.
- 4.4.** Термини за одигрување на натпреварите:

... – **2022 година, ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – **2022 година, ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

- 4.5.** Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

- 4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).
- 4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.
- 4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 4.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

I

Втора лига

- 1.1. Лигата ќе биде составена од три групи (исток 8 екипи, запад 7 екипи, Скопје 8 екипи) согласно пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-16)** и новопријавените екипи за следнава натпреварувачка сезона.
- 1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно, Исток четиринаесет (14) кола, Запад четиринаесет (14) кола и Скопје четиринаесет (14) кола.
- 1.3. По одигрување на натпреварите од четиринаесет (14) кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со **ОРОЛОЦО** систем односно дополнителни седум (7) кола за прво пласираните 2 две екипи од групите исток, запад и Скопје.
Трите најдобро трето пласирани од трите групи ќе одиграат дополнителен турнир по принципот секој со секого за последните две места кој водат во разигрувањето.
- 1.4. По одигрување на натпреварите од првата фаза и добивањето на конечниот пласман вкупно 4 четири екипи од ВТОРА лига, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II**Втора фаза**

- 2.1.** Првопласираните четири (4) екипи ќе се пласираат за понатамошно разигрување.
- 2.2.** Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи добиени по ОРОЛОЌО системот од ВТОРА лига по следниот систем:
- 2.3. РАЗИГРУВАЊЕ:**
- 1 нат: П5 – В4**
2 нат: П6 – В3
3 нат: П7 – В2
4 нат: П8 – В1
(П) Прва лига
(В) Втора лига
- 2.4.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5.** Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III**Трета фаза**

- 3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:**
- А нат: Првопласиран П1 – Победник од 4 нат,**
Б нат: Второпласиран П2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран П3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран П4 – Победник од 1 нат,
- 3.2.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.3.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-16 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2021/2022.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,

ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

4.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

4.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2021/2022 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2022 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2022 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **ЌЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

4.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

III. М – 14 (Мажи)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 20 екипи.**

	ПРВА ЛИГА
01.	ВОДНО САНС
02.	ВАРДАР
03.	МЗТ СКОПЈЕ А.
04.	ФЕНИКС 2010
05.	ШКУПИ
06.	Н.А ФМП
07.	КУМАНОВО
08.	ЦРН ДРИМ

	ВТОРА ЛИГА ИСТОК
01.	СТРУМИЦА
02.	РИНИА
03.	СПОРТИСИМО
04.	ЕУРО НИКЕЛ 2005
05.	ПРОБАСКЕТ
06.	МЗТ СКОПЈЕ А.

	ВТОРА ЛИГА ЗАПАД
01.	ЧАИР 2030
02.	РАБОТНИЧКИ
03.	ВИБАС
04.	ИБА
05.	АНГЕЛИ
06.	ПРОБАСКЕТ ПРОБИШТИП

I Прва Лига

- 1.1.** Лигата ќе биде составена од осум (8) екипи, земајки го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-14)**.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно четиринаесет (14) кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од четиринаесет (14) кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со **ОРОЛОЦО** систем односно дополнителни осум (7) кола.

- 1.4.** По одигрување на натпреварите од првата фаза **дваесет и едно (21) коло** и добивањето на конечниот пласман од 1-8, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II	Втора фаза
-----------	-------------------

- 2.1.** Првопласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** во разигрувањето од прв круг **се слободни**.
- 2.2.** Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи добиени по ОРОЛОЦО системот од ВТОРА лига по следниот систем:
- 2.3. РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
- 1 нат: П5 – В4**
2 нат: П6 – В3
3 нат: П7 – В2
4 нат: П8 – В1
(П) Прва лига
(В) Втора лига
- 2.4.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5.** Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III	Трета фаза
------------	-------------------

3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

- А нат: Првопласиран П1 – Победник од 4 нат,**
Б нат: Второпласиран П2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран П3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран П4 – Победник од 1 нат,
- 3.2.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.3.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-14 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2021/2022.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Првопласирана екипа **(А)** со Четвртопласирана екипа **(Г)**,

ПФ - 2: Второпласирана екипа **(Б)** со Третопласирана екипа **(В)**,

4.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

4.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2021/2022 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2022 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2022 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (2.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

4.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

I**Втора лига**

- 1.1.** Лигата ќе биде составена од две групи (исток 6 екипи, запад 6 екипи) согласно пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-14)** и новопријавените екипи за следнава натпреварувачка сезона.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно, Исток десет (10) кола и Запад десет (10) кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од четиринаесет (10) кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со **ОРОЛОЦО** систем односно дополнителни седум (7) кола за прво пласираните 4 екипи од групите Исток и Запад.
- 1.4.** По одигрување на натпреварите од првата фаза и добивањето на конечниот пласман вкупно 4 екипи од **ВТОРА** лига, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II**Втора фаза**

- 2.1.** Првопласираните четири (4) екипи ќе се пласираат за понатамошно разигрување.
- 2.2.** Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи добиени по **ОРОЛОЦО** системот од **ВТОРА** лига по следниот систем:
- 2.3. РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
- 1 нат: П5 – В4**
2 нат: П6 – В3
3 нат: П7 – В2
4 нат: П8 – В1
(П) Прва лига
(В) Втора лига
- 2.4.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5.** Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III**Трета фаза****3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:**

А нат: Првопласиран П1 – Победник од 4 нат,
Б нат: Второпласиран П2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран П3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран П4 – Победник од 1 нат,

3.2. Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.

3.3. Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-14 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат. сезона 2021/2022.

4.**ФИНАЛЕН ТУРНИР****4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:**

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

4.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

4.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2021/2022 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **ЌЕ се**

КАЗНИ со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

4.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

IV. М – 12 (Мажи)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 16 екипи.**

М – 12 ГРУПА 1	
01.	СПОРТ ТИМ
02.	ВАРДАР
03.	ФЕНИКС 2010
04.	ШКУПИ
05.	ЧАИР 2030
06.	ПРОБАСКЕТ
07.	Н.А. ФМП
08.	ЦРН ДРИМ

М – 12 ГРУПА 2	
01.	КУМАНОВО
02.	ДИНО БАСКЕТ
03.	РАБОТНИЧКИ
04.	ПАТРИОТ
05.	МЗТ СКОПЈЕ А
06.	КРИВА ПАЛАНКА
07.	ВОДНО САНС
08.	ФЕНИКС 2010 2

I Прва фаза

1.1. Лигата ќе биде составена од две групи (група 1 осум (8) екипи и група 2 осум (8) екипи).

1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со

секого, односно четиринаесет (14) кола Група 1 и четиринаесет (14) кола Група 2.

1.3. По одигрување на натпреварите од четиринаесет (14) кола во двете групи, натпреварувањето ќе биде продолжено на следниот принцип.

1.4. Трошоците за службените лица во прва фаза ги покриваат екипите.

II Втора фаза

2.1. Првопласираните четири (4) екипи од двете групи ќе се пласираат за понатамошно разигрување и влегуваат во најдобрите осум (8) екипи кој ќе ја сочинуваат Првата лига во генерацијата M12 за следната натпреварувачка сезона 2022/2023 година.

2.2. Првопласираните четири (04) екипи од **двете групи** ќе разигруваат по следниот систем:

2.3. РАЗИГРУВАЊЕ – Четвртфинале:

Натпревар А: Група 1(1) – Група 2(4)

Натпревар Б: Група 1(2) – Група 2(3)

Натпревар В: Група 2(1) – Група 1(4)

Натпревар Г: Група 2(2) – Група 1(3)

2.4. Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.

2.5. Победниците од разигрувањето **се пласираат** на финалниот турнир и ќе разигруваат по следниот принцип.

2.6. Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-12 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат. сезона 2021/2022.

2.7. Трошоците за службените лица во втора фаза ги покрива КФСМ.

3.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

3.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г,**

ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В,**

- 3.2. Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
- 3.3. Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2021/2022 година.
- 3.4.** Термини за одигрување на натпреварите:

ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

- 3.5.** Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.
- 3.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).**
- 3.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир СЕ ОТКАЖЕ од организација на истиот, **ЌЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.**
- 3.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.**
- 3.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.**

I М – 18 (ЖЕНИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 10 екипи**.

	М – 18 Жени
01.	ЖКК БАДЕЛ 1962
02.	ЖКК СТРУГА 2009
03.	КРИВА ПАЛАНКА
04.	ЖКК ШКУПИ
05.	ЖКК ГОСТИВАР 2009
06.	ЖКК ТРОКАЛ
07.	ЖКК ВАРДАР
08.	ПРОБАСКЕТ
09.	ЖКК БАСКЕТ КАМ
10.	ГКК ОХРИД

1.1. Лигата да биде составена од една група составена од (10) екипи, согласно пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата и според бројот на пријавените екипи во категоријата **(М-18)**.

1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно осумнаесет (18)кола.

1.3. По одигрување на натпреварите од првата фаза, натпреварувањето ќе биде продолжено со најдобрите 8 пласирани екипи според пласманот.

1.4. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран (1) – Осмопласиран (8),
Б нат: Второпласиран (2) – Седмопласиран (7),
В нат: Третопласиран (3) – Шестопласиран (6),
Г нат: Четвртопласиран (4) – Петопласиран (5).

1.5. Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.

1.6. Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-18 (Жени)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат. сезона 2021/2022.

2.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

2.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

2.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2021/2022 година.

2.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2022 година, ДОПОЛНИТЕЛНО

... – 2022 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

- 2.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.
- 2.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).
- 2.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир СЕ ОТКАЖЕ од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.
- 2.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 2.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

I М – 16 (ЖЕНИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 14 екипи** и истите ќе бидат поделени во Група 1 и Група 2.

	Група 1
01.	БАДЕЛ
02.	СТРУГА
03.	ШКУПИ
04.	ТЕТОВА БУЛС
05.	ГОСТИВАР 2009
06.	МЗТ СКОПЈЕ
07.	РИНИА

	Група 2
01.	КРИВА ПАЛАНКА
02.	ВАРДАР
03.	ТРОКАЛ
04.	ТИМ АРЕНА
05.	ПАТРИОТ 2016
06.	ПРОБАСКЕТ ПРОБИШТИП
07.	СПОРТ ТИМ

1.1. Лигата да биде составена од две групи 1 и 2. Во групата 1 седум (07) екипи и Група 2 седум (07) екипи, согласно пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата и според бројот на пријавените екипи во категоријата **(М-16)**.

1.2. Натпреварите ќе се одиграат во две групи по двокружен бод систем, секој со секого, односно четиринаесет (14) кола.

1.3. По одигрување на натпреварите во двете групи 14 кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со **Четвртфинале** од најдобрите 4 пласирани во едната и во другата група според пласманот.

1.4. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран (Г1) – Четвртопласиран (Г2),
Б нат: Првопласиран (Г2) – Четвртопласиран (Г1),
В нат: Второпласиран (Г1) – Третопласиран (Г2),
Г нат: Второпласиран (Г2) – Третопласиран (Г1).

1.5. Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.

1.6. Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-16 (Жени)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат. сезона 2021/2022.

2.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

2.2. **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

2.3. **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2021/2022 година.

2.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2022 година, ДОПОЛНИТЕЛНО

... – 2022 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

2.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

2.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

2.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир СЕ ОТКАЖЕ од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

2.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

2.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

I М – 14 (ЖЕНИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 10 екипи**.

	М14 ЛИГА
01.	ВАРДАР
02.	СТРУГА 2009
03.	БАДЕЛ 1862
04.	КРИВА ПАЛАНКА
05.	ШКУПИ
06.	БАСКЕТ КАМ
07.	МЗТ СКОПЈЕ
08.	ГОСТИВАР 2009
09.	ПАТРИОТ 2016
10.	ТИМ АРЕНА

1.1. Лигата да биде составена од една група составена од десет (10) екипи, согласно пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата и според бројот на пријавените екипи во категоријата **(М-14)**.

1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно осумнаесет (18) кола.

1.3. По одигрување на натпреварите од првата фаза, натпреварувањето ќе биде продолжено со најдобрите 8 пласирани екипи според пласманот.

1.4. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран (1) – Осмопласиран (8) ,
Б нат: Второпласиран (2) – Седмопласиран (7),
В нат: Третопласиран (3) – Шестопласиран (6),
Г нат: Четвртопласиран (4) – Петопласиран (5),

1.5. Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.

1.6. Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-14 (Жени)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат. сезона 2021/2022.

2.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г,**
ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В,**

2.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

2.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2021/2022 година.

2.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2022 година, ДОПОЛНИТЕЛНО

... – 2022 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

2.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

2.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00

денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

- 2.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.
- 2.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 2.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

I М – 12 (ЖЕНИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 9 екипи**.

	М12 ЛИГА
01.	СТРУГА 2009
02.	ВАРДАР
03.	КРИВА ПАЛАНКА
04.	ШКУПИ
05.	МЗТ СКОПЈЕ
06.	БАСКЕТ КАМ
07.	ПАТРИОТ 2016
08.	ПРОБАСКЕТ
09.	ПЕЛИСТЕР

- 1.1. Лигата да биде составена од една група составена од девет (9) екипи, според бројот на пријавените екипи во категоријата **(М-12)**.
- 1.2. Натпреварите ќе се одиграат во две групи по двокружен бод систем, секој со секого, односно осумнаесет (18)кола.
- 1.3. По одигрување на натпреварите од првата фаза, натпреварувањето ќе биде продолжено со најдобрите 8 пласирани екипи според пласманот.
- 1.4. **ЧЕТВРТФИНАЛЕ:**

**А нат: Првопласиран (1) – Осмопласиран (8),
Б нат: Второпласиран (2) – Седмопласиран (7),
В нат: Третопласиран (3) – Шестопласиран (6),
Г нат: Четвртопласиран (4) – Петопласиран (5),**

- 1.5.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 1.6.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-12 (Жени)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат. сезона 2021/2022.

2.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

- 2.2.** **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
- 2.3.** **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2021/2022 година.
- 2.4.** Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2022 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2022 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

- 2.5.** Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.
- 2.6.** Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).
- 2.7.** Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **ЌЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.
- 2.8.** Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 2.9.** Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир

(сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.